



Дневна хемеротека за 19.05.2015г.

МИА - Потпишани договори за заштита и подобрување на квалитетот на водите со четири општини

ВТОРНИК, 19 МАЈ 2015, 10:28:04

МИА

МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

НАСЛОВНА

МАКЕДОНИЈА

СВЕТ

ЕКОНОМИЈА

КУЛТУРА

СПОРТ

ИНФО СЕРВ

Насловна

Екологија

Потпишани договори за заштита и подобрување на квалитетот на водите со четири општини

понеделник, 18 мај 2015 16:14



Скопје, 18 мај 2015 (МИА) - Согласно Програмата за инвестирање во животната средина и Конкурсот за распределба на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа животна средина за 2015 година, министерот Нурхан Изаири денеска потпиша договори за заштита и подобрување на квалитетот на водите со градоначалниците на уште четири општини.

Како што информираат од Министерството за животна средина и просторно планирање, со градоначалникот на општина Чешиново-Облешево Костадин Личков, потпишани се два договора и тоа за изработка на „Техничка документација за пречистителна станица на фекална канализација за селото Уларци“ и за „Техничка документација за пречистителна станица на фекална канализација за селото Соколарци“.

Два договора се потпишани и со градоначалникот на општина Пехчево, Игор Поповски за „Изградба на таложник за вода за пиење пред филтер станицата во Пехчево“ и за „Изградба



на пречистителна станица за комунални отпадни води во Црник, Пехчево*.

Од Министерството информираат дека се потпишани договори и со градоначалникот на општина Јегуновце, Тони Коцески за „Анекс кон основниот проект за секундарна фекална канализација за Шемшево со колектор од Жилче до река Вардар“ и со градоначалникот на општина Липково, Садула Дураку за „Изградба на фекална канализација за село Отља“.

дма/паг/16:14

Сител - Потпишани договори за заштита и подобрување на квалитетот на водите со четири општини

Согласно Програмата за инвестирање во животната средина и Конкурсот за распределба на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа животна средина за 2015 година, министерот Нурхан Изаири денеска потпиша ...

Фох.mk - Во четири општини ќе се подобрува квалитетот на водата

Заштита и подобрување на квалитетот на водите останува еден од главните приоритети на Министерството за животна средина и просторно планирање кои ги реализираме и преку активна финансиска поддршка на единиците на локална самоуправа со инвестиции во ...

Здравство24 - Во четири општини ќе се подобрува квалитетот на водата

Согласно Програмата за инвестирање во животната средина и Конкурсот за распределба на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа животна средина за 2015 година, министерот Нурхан Изаири денеска потпиша .



Yll Press - [Marrëveshje nga sfera e mjedisit jetësor për vitin 2015](#)

E martë, 19.05.2015



Kreu | Politikë | **Shoqëri** | Ekonomi | Komunitat | Analiza | Arsimit | Kulturë | Rep...

Marrëveshje nga sfera e mjedisit jetësor për vitin 2015

U nënshkruan marrëveshje edhe me kryetarin e komunës së Jegunovcës Toni Koceski për Aneks të projektit për "Kanalizim sekondar të ujërave të zeza për

Zmadho fotografinë



Sot, në ambientet e Ministrisë së Mjedisit Jetësor, në përputhje me Programin e investimit në mjedisin jetësor dhe Konkursin e ndarjes së mjeteve për financim dhe realizim të programeve, projekteve dhe aktiviteteve tjera nga sfera e mjedisit jetësor për vitin 2015, ministri Nurhan Izairi nënshkroi marrëveshje për mbrojtje dhe përmirësim të cilësisë së ujërave edhe me kryetarët e katër komunave.

Me kryetarin e komunës së Çeshinovës-Obleshevës Kostadin Liçkov, u nënshkruan dy marrëveshje njëra për hartimin e "Dokumentacionit teknik për stacionin e filtrimit të kanalizimit të ujërave të zeza për fshatin Ullarcë" dhe tjetra për "Dokumentacion teknik për stacionin e filtrimit të kanalizimit të ujërave të zeza për fshatin Sokollarcë".

Dy marrëveshje janë nënshkruar edhe me kryetarin e komunës së Pehçevës Igor Popovski, dhe atë për "Ndërtimin e rezervuarit për llumin e ujit të pijshëm para stacionit të filtrimit në Pehçevë" dhe për "Ndërtimin e stacionit të filtrimit të ujërave të zeza komunale në fshatin Cërnik, Pehçevë".



U nënshkruan marrëveshje edhe me kryetarin e komunës së Jegunovcës
Toni Koceski për Aneks të projektit për "Kanalizim sekondar të ujërave të zeza për

vendbanimin Shemshovë me kolektor nga vendbanimi Zhillçë deri te lumi Vardar" dhe me
kryetarin e komunës së Likovës Sadulla Duraku për "Ndërtimin e kanalizimit të ujërave të zeza
për fshatin Hotël"

Zmadho fotografinë



Marrëveshje nga sfera e mjedisit jetësor për vitin 2015

Idividi - [Nënshkruhen marrëveshje për mbrojtjen dhe përmirësimin e cilësisë së ujërave me katër komuna](#)

Në pajtim me Programin për investim në mjedisin jetësor dhe Konkursi për shpërndarjen e mjeteve për financim dhe realizimin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve të